

**Структура на студиската програма по  
Стратегиски менаџмент на втор циклус на студии на БАС**

<b>ПРВА ГОДИНА</b>				
<b>Прв семестар</b>				
<b>Реден број</b>	<b>Код на предметот</b>	<b>Назив на наставниот предмет</b>	<b>Број на ЕКТС кредити</b>	<b>Часови</b>
<b>Задолжителни предмети</b>				
1.	БАС-21СТМ	Стратегиски менаџмент	7	3+2+2
2.	БАС-21ООД	Организациско однесување	7	3+2+2
3.	БАС-21СЧР	Стратегиски менаџмент на човечки ресурси	7	3+2+2
4.	БАС-21ОМЕ	Оперативен менаџмент	7	3+2+2
<b>ВКУПНО ЕКТС</b>			28	
<b>Втор семестар</b>				
<b>Реден број</b>	<b>Код на предметот</b>	<b>Назив на наставниот предмет</b>	<b>Број на ЕКТС кредити</b>	<b>Часови</b>
<b>Задолжителни предмети</b>				
1.	БАС-21КИФ	Компаниски и инвестициски финансии	7	3+2+2
<b>Изборни предмети</b>				
2.	БАС-22__	Изборен предмет	5	2+2+1
3.	БАС-22__	Изборен предмет	5	2+2+1
<b>Специјалистички труд</b>				
БАС-СТ1		Специјалистички труд - дизајн	5	0+4+1
БАС-СТ2		Специјалистички труд – теренска работа	10	0+5+5
<b>ВКУПНО ЕКТС</b>			32	

**Листа на изборни предмети:**

Студентот има можност изборните предмети да ги избере од следнава листа на изборни предмети:

<b>Листа на изборни предмети</b>		
<b>Код на предметот</b>	<b>Назив на наставниот предмет</b>	<b>Број на ЕКТС кредити</b>
БАС-22МЕП	Менаџмент на промени	5
БАС-22СТВ	Стратегиско водство	5
БАС-22СТМ	Стратегиски маркетинг	5
БАС-22ПРМ	Проектен менаџмент	5
БАС-22МЕЛ	Менаџерско лобирање	5
БАС-22ИНМ	Иновативен менаџмент	5
БАС-22СОП	Социјално претприемаштво	5
БАС-22ОРР	Организациско разузнавање	5

Во листата на изборни наставни предмети на наставната програма која се изведува на БАС, може да бидат вклучени и наставни предмети од други акредитирани студиски програми на втор циклус на студии на БАС за кои одлучува Наставничкиот совет на БАС.

Наставничкиот совет на БАС одлучува кои наставни предмети ќе ги понуди за избор на студентите. Од понудените изборни наставни предмети, студентите ќе може да го направат својот избор.



Согласно член 139 став 10 од Законот за високото образование (Службен весник на Р. Македонија бр. 82/18), студиската програма по Бизнес менаџмент на прв циклус на студии на БАС во делот на задолжителните и изборните наставни предмети содржи и „прозорци за мобилност“, односно наставни предмети чии активности може да се изведуваат на англиски јазик.

Во табелата подолу се претставени наставни предмети кои во рамките на студиската програма претставуваат „прозорци за мобилност“, односно може да се изведуваат на англиски јазик.

Табела бр. 1 :Прозорци за мобилност

<b>Задолжителни предмети</b>	<b>Изборни предмети</b>
1. Стратегиски менаџмент	1. Менаџмент на промени
2. Компаниски инвестициски финансии	2. Иновативен менаџмент

Наставничкиот совет на БАС може да направи промена на листата на наставни предмети кои ќе претставуваат прозорци за мобилност.